



- АКТУЕЛНОСТИ
- УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ

Enterprise Europe Network во Македонија, продолжува со истото темпо на излегување на е-билтенот, за поефективно запознавање на нашите читатели со најновите понуди и барања за соработка во доменот на бизнисот, технологиите и иновациите.



Услуги за поддршка на иновации




Мрежата Enterprise Europe Network им помага на компаниите да го намалат јазот на иновативните капацитети. Сепак, иновативните лидери настојуваат кон: постигнување на високи резултати на своите бизнис и истражувачки активности, нови иновативни решенија, добри релации помеѓу науката и бизнисот и балансиран национален иновативен и истражувачки систем. Но, знаењето, вештините и идеите се само суров материјал за да се добие успешен производ. Мрежата помага овој пат од идеја до пазар да се материјализира.

Целта на услугите за поддршка на иновациите е да им се помогне на компаниите да носат иновативни производи на меѓународните пазари, да се зголеми иновативниот капацитет на европските мали и средни претпријатија и да се

придонесе за создавање на работни места и одржлив развој. Главните начини да се постигне ова се:

- Ширење на свеста за иновативните политики, законодавството и програмите за поддршка
- Пружање на услуги за трансфер на технологии и трансфер на знаење за партнерства
- Стимулирање на капацитетот на малите и средните претпријатија за иновации
- Подобрување на вештините за управување со иновации
- Олеснување на врските со други услуги за иновации

Помагање за експлоатација и дисеминација на резултатите



Годишна конференција на ЕЕН во 2016 година

Годишната конференција на Enterprise Europe Network во 2016 година ќе ги собере сите партнерски организации и страни во Братислава, Словачка, од 14-16 ноември 2016 година.

Оваа конференција претставува главен годишен настан на Enterprise Europe Network која им овозможува на учесниците да земат учество на различни и интересни работилници, сесии и социјални настани.



НОВИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ БИЗНИСИ



Со нови машини од Австрија, една сибирска земјоделска компанија се подготвува да навлезе во пазарот на производство на путер и сокови со помош на Enterprise Europe Network.


Земјоделството е главен сектор во Сибирскиот регион Томск, додека компанијата е активна во производство на месни и млечни производи, сточарство и производство на растителни производи. Со надеж да го насочи својот бизнис во нови насоки, компанијата се обрати до Enterprise Europe Network чии што 3.000 експерти во 54 земји веќе им помогнале на повеќе од 5.000 компании да постигнат бизнис и технолочки договори.

Компанијата беше поканета од страна на Стопанската комора на Австрија на компаниска мисија и се посетија фарми како и неколку помали производители на земјоделска опрема. „Со својата богата географска понуда, мрежата може да им ги отвори вратите на претприемачите далеку од нивните домашни пазари“ – забележува Хаинц Коглер од австриската Стопанска комора во Виена.

Набргу потоа, сибирската компанија направи нарачки со два клиента на австриската Стопанска комора за машини за сок од јаболка и моркови, како и за производство на индустриски путер. „Со нетрпение очекуваме да се продадат нови производи од квалитетни домашни производи“ – вели претставникот од сибирската компанија.



Нови врати за технологијата на една финска компанија




Една формирана микро компанија во Финска за производство на ЛЕД решенија за медицинска употреба неодамна добил позив од страна на Enterprise Europe Network за да учествува на тридневна компаниска мисија во Берлин.

„Ние многу активно ги покануваме компаниите за учество во меѓународни настани надвор од своите земји, им подготвуваме детални профили за пронаоѓање на соодветни бизнис партнери од дејноста во која што работат – вели експертот од мрежата од Финска. За компаниската мисија, тој поканил пет компании специјализирани во областа на енергијата, чистите технологии и ЛЕД

технологиите.

За време на компаниската мисија, персоналот од фирмата имал можност да ги посети лабораториите за тестирање и операции на истражувачкиот институт во Берлин, од кој бил многу импресиониран. После неколку месеци, компанијата одлучила да ја тестира финската технологија во една од лабораториите.

„ Enterprise Europe Network ни помогна да најдеме нов партнер кој не би можеле да го најдеме ние самите“.



ПОНУДИ ЗА СОРАБОТКА

BRBR20140923001

Бразилски производител на млечни и на прехранбени производи бара производители и трговци на зачини.

BOAT20140328001

Австриска компанија специјализирана за интелегентни решенија во градежништвото бара долгорочни деловни партнери.

BOSK20140625001

Словачка компанија, производител на дрвени пелети и агро-пелети бара дистрибутер или комерцијален претставник.

BORU20151128001

Руски производител на кебиња и перници бара партнери за договор за дистрибуција.

BORS20140220002

Српска компанија која се занимава со камионски транспорт, нуди брз, економичен и сигурен транспорт на стока до дестинации во сите европски земји.

BONL20140512001

Еден од најголемите снабдувачи на сокови од Холандија бара дистрибутери во цела Европа.

ВОНУ20151103001

Унгарска компанија за логистика ги нуди своите услуги од областа на транспорт, складирање и логистика.

ВОИТ20160120001

Италијанската компанија специјализирана за производство и трговија со вино бара трговски посредници.

Лице за контакт:

Влатко Стојановски

T. (+389) 23 24 40 04

F. (+389) 23 24 40 88

E. vlatko@mchamber.mk

W. www.mchamber.mk

f. www.facebook.com/chamber.mk

t. www.twitter.com/Chamber_MK



Вашата мрежа во Вашата земја



EU countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom.

Non-EU countries: Armenia, Bosnia and Herzegovina, Chile, China, Croatia, Egypt, Japan, Iceland, Israel, Republic of Macedonia, Mexico, Montenegro, Norway, Russia, Serbia, South-Korea, Switzerland, Syria, Tunisia, Turkey, Ukraine, USA.

www.een.mk

info@een.mk

facebook.com/eiicm

twitter.com/eenmk

issuu.com/eenmk

Тел: +389 (0)2 3293 204

Факс: +389 (0)2 3293 202



MIR
FOUNDATION



NET EEN.mk is published by EIICM ПАРТНЕРИ

Net *een.mk*